

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 28

Год. LXIII

Среда, 7 март 2007

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
422. Програма за инвестирање во животната средина за 2007 година.....	2	429. Список на готови лекови што се употребуваат во ветерината за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.07.2006 до 15.12.2006 година.....	19
423. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот за упис во Судскиот регистар на политичките партии и начинот на неговото водење.....	2	430. Список на готови лекови што се употребуваат во ветерината за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 15.12.2006 до 31.01.2007 година.....	23
424. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за започнување на остварување на приходи од самостојна дејност.....	4	431. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 222/2006 од 21 февруари 2007 година.....	24
425. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права.....	6	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	
426. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход на капитални добивки.....	11	42. Објава за валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2006 година, за пензии остварени во 2007 година.....	25
427. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за остварени други приходи.....	15	43. Објава за висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2007 година....	26
428. Упатство за изменување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка.....	17	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2007 година.....	26
		Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2007 година.....	27
		Огласен дел	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**422.**

Врз основа на член 172, став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05 и 81/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ЗА 2007 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма се утврдува намената и се доделуваат средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2007 година, обезбедени согласно член 180 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05 и 81/05) во висина од 90.000.000,00 денари.

Член 2

Програмата за инвестирање во животната средина ја реализира Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 172 од Законот за животна средина.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа програма, се распоредуваат за следните намени:

1. Изработка на Планови и Програми за управување со отпад согласно член 18 и 19 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04) во износ од 6.000.000,00 денари.

2. Изработка на проектна документација за интегрирано управување со отпад (селектирање, собирали центри, преработување на отпад и отстранување на отпад и др.) (Само за интегрирано управување со цврстиот отпад, агломерации градови или региони со над 50.000 жители, согласно Националниот план за управување со отпад) во износ од 30.000.000,00 денари.

3. Поддршка на подготовка и/или имплементација на проекти за собирање, селектирање и преработување на отпад во износ од 6.000.000,00 денари.

4. Реализирање на проекти за расчистување на дивни депонии во износ од 7.000.000,00 денари.

5. Реализирање на проекти за санирање на депонии за комунален отпад во износ од 10.000.000,00 денари.

6. Изработка на Локални акциони планови за заштита на животната средина (ЛЕАП-и) во износ од 3.000.000,00 денари.

7. Заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 3.000.000,00 денари.

8. Заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 4.000.000,00 денари.

9. Подигање на јавната свест и едукација во областа на животната средина во износ од 3.000.000,00 денари.

10. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 3.000.000,00 денари.

11. Реализирање на обуки на ЕЛС за спроведување на законите од областа на животната средина во износ од 2.000.000,00 денари.

12. Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 3.000.000,00 денари.

13. Средства за едукација и обука на државните службеници во износ од 3.000.000,00 денари.

14. Трошоци за спроведување на Програмата во износ од 7.000.000,00 денари.

Член 4

(1) Општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да користат средства за намени од точките од 1 до 9 и точка 11 од член 3 на оваа програма.

(2) Правни и физички лица можат да користат средства за намените од точка 2 до точка 13 од член 3 на оваа програма.

(3) Непрофитни и невладини организации (вклучувајќи универзитети и други научни институции) можат да користат средства за намените од точка 3 до точка 13 од член 3 на оваа програма.

(4) Висината на финансиската поддршка преку Програмата е целосна или делумна за сите видови на проекти или активности.

Член 5

Со средствата од Програмата за инвестирање во животната средина можат да бидат финансирани сите трошоци за реализација на програми, проекти и други активности од областа на животната средина, освен:

1. Закуп на земјиште.
2. Закуп на постојни згради.
3. Трошоци направени пред 1 јануари 2007.
4. Трошоци направени за да се покријат платите на вработените кои работат кај корисникот на средствата.
5. Трошоци за подготовка на Формуларот за аплицирање за добивање средства од Програмата.
6. Општи и административни трошоци на апликантот.
7. Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции и останати чисто финансиски трошоци.
8. Законските обврски, казни и пенали.
9. Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или пробното тестирање.

Член 6

Исплатата на средствата на корисникот се врши на начин согласно договорот за доделување на средствата од програмата склучен со Министерството за животна средина и просторно планирање и корисникот.

Член 7

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1146/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**423.**

Врз основа на член 17 став (4) од Законот за политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 5/07 и 8/07), министерот за правда донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УПИС
ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ
ПАРТИИ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот за упис во Судскиот регистар на политичките партии и начинот на неговото водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07) во членот 2 зборовите: „со димензии 210 x 297 mm“ се бришат.

Член 2

Образецот на Судскиот регистар се заменува со нов образец кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-1065/2
2 март 2007 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Судски регистар на политичките партии

Реден број	Датум и час на поднесување на барањето за запишување	ИМЕ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА И СКРАТЕНО ИМЕ	Седиште	Територија на дејствување	Број и датум на решението за упис	Број и датум на решението за одбивање на барањето
1	2	3	4	5	6	7

Овластено лице за застапување и претставување	ОДЛУКА ПО ЖАЛБА					ЗАБЕЛЕШКА
	Одбиена	Потврдена	Усвоена	Пренамена	Решение за престанок	Решение за бришење
8	9	10	11	12	13	14
						15

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

424.

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 06/2007), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за започнување на остварување на приходи од самостојна дејност („Службен весник на РМ“ бр. 55/2001), образецот „ПДД-АДП/СД“, се заменува со нов образец „ПДД-АДП/СД“, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6135/2
февруари 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.

ПДД-АДП/СД



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение

Пополнува Управата за јавни приходи

Аконтативна даночна пријава

- за започнување на остварување на приходи
од самостојна дејност -

Објаснување

Врз основа на членот 71 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93 ... 139/2006), **Аконтативната даночна пријава** ја поднесува физичко лице кое во текот на годината започнува да остварува приходи од самостојно вршење на дејност.

Аконтативната даночна пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на започнувањето на вршење на дејноста, до Управата за јавни приходи на чија територија обврзникот е регистриран за вршење на дејност, односно на чија територија ја врши дејноста ако не е регистриран. Обврзникот - нерезидент ја поднесува аконтативната пријава до Управата за јавни приходи на чија територија го остварува приходот.

Врз основа на член 144 став 1 точка 8 од Законот за персоналниот данок на доход, на обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ 500 до 1000 евра во денарска противвредност, ако не поднесе **Аконтативна даночна пријава** во пропишаниот рок.

Пред да ја пополните **Аконтативната даночна пријава**, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

- Во рубриците со полиња ☐ се означува само едно од полињата со ☒ освен ако не е поинаку нагласено.
 пр. ☒ закуп или ☐ физичко лице ☒ домашно лице
☐ подзакуп ☒ правно лице ☐ странско лице
- Во рубриците со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со непрекината линија.
 пр.
- Во рубриците со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).
 пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:
- Во рубриците со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.
 пр.
- Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте
во оваа рубрика!

1 Податоци за обврзникот

- 1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ)
или
Број на пасош, датум и земја на издавање
- 1.2 Име и презиме
- 1.3 Адресни податоци
 улица | број
 поштенски број | населено место
 телефон | телефакс

2 Податоци за очекуваниот нето приход во првата година

- 2.1 Очекуван нето приход во првата година денари

ПДД-АДП/СД

Изјава на обврзникот

Изјавувам дека досега не сум вршел(а) иста или слична дејност на подрачјето на оваа, ниту на било која друга општина.

Потпис на обврзникот

Забелешка

Упатство за пополнување

1 Податоци за обврзникот

1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ) или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот матичен број на граѓанинот на обврзникот - лицето кое започнува да остварува приходи од самостојна дејност. Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата.

| пр. 2904564550201

| пр. 554009, 17.08.1949, СРЈ

1.2 Име и презиме

Впишете го името и презимето на обврзникот.

| пр. Стојан Митревски

1.3 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

| пр. Антон Панов бр. 13
с. Арачиново,
91103 Скопје
091/ 713-753

2 Податоци за очекуваниот нето приход во првата година

2.1 Очекуван нето приход во првата година

Впишете го нето приходот што планирате дека ќе го остварите до крајот на годината, како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните трошоци.

| пр. 750.000 денари

3 Изјава на обврзникот

Со потпишувањето на оваа изјава потврдувате дека досега не сте вршеле иста или слична дејност на територијата на Република Македонија.

Доколку ова не е исполнето, не впишувајте ништо во просторот означен за потпишување на изјавата.

Забелешка

Доколку е потребно, во оваа рубрика впишете дополнителни појаснувања за одговорите кои се однесуваат на претходните рубрики.

Поднесено

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

Поднесено

Во

на ден

Потпис на обврзникот

Задолжително
потпишете ја
Пријавата!

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

под број

Забелешка

Потпис на овластеното лице

Обработено на ден

Потпис на обработувачот

Пополнува
Управата за
јавни приходи

425.

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ” број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 06/2007), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ЗА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права (“Службен весник на РМ” бр. 63/98 и 55/2001), во членот 9 по зборот “закупот” се додаваат зборовите: “и процент на признати нормирани трошоци”.

Член 2

Образецот “ПДД-АДП/ПИ”, се заменува со нов образец “ПДД-АДП/ПИ”, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-6134/2
февруари 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

ПДД-АДП/ПИ	 Република Македонија Министерство за финансии Управа за јавни приходи Дирекција - Одделение <i>Пополнува Управата за јавни приходи</i>
------------	--

Објаснување

Врз основа на членовите 71 и 73 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93 ... 139/2006), Аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок од доход за приходи од имот и имотни права ја поднесуваат обврзниците на персоналниот данок на доход кои остваруваат приходи од имот и имотни права.

Дополку обврзникот остварува приходи од издавање во закуп или подзакуп на повеќе имоти или имотни права, потребно е за секој од нив да поднесе посебна **Аконтативна даночна пријава**.

Аконтативната даночна пријава се поднесува најдоцна до 15 март во годината за која се утврдува данокот, односно во рок од 15 дена од денот на започнувањето на остварувањето на приходите, до Управата за јавни приходи на чија територија се наоѓа имотот.

Врз основа на член 144 став 1 точка 8 од Законот за персоналниот данок на доход, на обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност, ако не поднесе **Аконтативна даночна пријава** во пропишаниот рок.

Пред да ја пополните **Аконтативната даночна пријава**, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

1. По вурбиките со полиња ☐ се означува само едно од полињата со ☒, освен ако не е поинаку нагласено.
- | | | | | | | |
|---|---------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| пр. ☒ | закуп | или | ☐ | физичко лице | ☒ | домашно лице |
| ☐ | подакуп | | ☒ | правно лице | ☐ | странско лице |

2. Во рубриците со поле [] се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекината линија.

пр.

4	3	4	7	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---

2а. Во рубриците со поле

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

 се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).
пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:

0 _s	4 _s	0 _s	8 _s	1 _r	9 _r	9 _r	9 _r
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Во рубриците со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.

Пр. Трговски центар "Беверли Хилс" втори кат

4. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

1 Класификација на Пријавата

- | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------|
| 1.1 | Цел на пополнување на Пријавата | ☐ | пријава |
| | | ☐ | одијава |

2 Правен основ

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2.1. Имотот се издава во | ☐ закуп | |
| | ☐ подзакуп | |
| 2.2. Податоци за договорот за закуп/подзакуп | <div>Број на договор</div> | <div>Датум на договор</div> |
| 2.3. Времетраење на закупот/подзакупот | <div>до датум</div> | <div>до датум</div> |

ПДД-АДП/ПИ

3 Податоци за обврзникот

3.1 Единствен даночен број (ЕМБГ) или

Број на пасош, датум и земја на издавање

3.2 Име и презиме

3.3 Адресни податоци

улица | број

поштенски број | населено место

телефон | телефакс

4 Податоци за закупецот

4.1 Закупец

☐

физичко лице

☐

домашно лице

☐

правно лице

☐

странско лице

4.1 Единствен даночен број (ЕМБГ) или

Број на пасош, датум и земја на издавање

4.2 Име и презиме

4.3 Адресни податоци

улица | број

поштенски број | населено место/општина

телефон | телефакс

5 Податоци за сопственикот на имотот (во случај на подзакуп)

5.1 Сопственик

☐

физичко лице

☐

домашно лице

☐

правно лице

☐

странско лице

5.2 Единствен даночен број (ЕМБГ) или

Број на пасош, датум и земја на издавање

5.3 Име и презиме/
Назив на сопственикот

5.4 Адресни податоци

улица | број

поштенски број | населено место/општина

телефон | телефакс

Податоциите за сопственикот попогледете ги само во случај на подзакуп!

6 Податоци за имотот/имотното право

6.1 Вид на имот/имотното право

☐

земјиште

☐

патничко моторно возило

☐

станбена зграда-стан

☐

автобус

☐

административна зграда

☐

товарно возило

☐

деловна просторија

☐

товарно приклучно возило

☐

гаража

☐

трактор

☐

стан за одмор и рекреација

☐

комбајн

☐

зграда за одмор и рекреација

☐

пловен објект

☐

друг градежен објект

☐

авион

(внесете опис)

☐

опрема (внесете опис)

☐

имотното право (внесете опис)

☐

друго (внесете опис)

Опис на имотот/имотното право

ПДД-АДП/ПИ

6.2 Недвижен имот

6.2.1 Адресни податоци

улица/викано место	број/број на катастарска парцела
поштенски број	населено место
општина/катастарска општина	

6.2.2 Површина

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 м²

6.2.3 Класа

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2.4 Култура

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.3 Подвижен имот

6.3.1 Марка и тип

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.3.2 Година на производство

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.3.3 Зафатнина

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.3.4 Носивост

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.4 Имотно право

6.4.1 Документ со кој е стекнато имотното право

Назив на документ									
Број на документ	<table border="1"> <tr> <td>д</td><td>д</td><td>м</td><td>м</td><td>г</td><td>г</td><td>г</td><td>г</td> </tr> </table>	д	д	м	м	г	г	г	г
д	д	м	м	г	г	г	г		
	Датум на документ								

7 Податоци за приходите (месечен износ)

7.1 Вкупен износ на остварена закупнина за 1 месец		денари
7.2 Вредност на сите давања и услуги на кои се обврзал закупецот како надомест за закупот		денари
7.3 Вкупно приходи за 1 месец (7.1 + 7.2)		денари
7.4 Нормирани трошоци	25% 30%	
7.5 Платена закупнина на закупаодавачот		денари
7.6 Нето приходи (7.3-7.5)		денари

Податоциите под 7.4 и 7.5 пополнете ги само во случај на подзакуп!

Забелешка

Поднесено

Во									
на ден	<table border="1"> <tr> <td>д</td><td>д</td><td>м</td><td>м</td><td>г</td><td>г</td><td>г</td><td>г</td> </tr> </table>	д	д	м	м	г	г	г	г
д	д	м	м	г	г	г	г		
Потпис на обврзникот									

Задолжително пополнете ја Пријавата!

ПДД-АДП/ПИ

Пополнува
Управата за
јавни приходи

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

Д Д М М Г Г Г Г

под број

М.П.

Забелешка

Потпис на овластеното лице

Обработено на ден

Д Д М М Г Г Г Г

Потпис на обработувачот

ПДД-АДП/ПИ

Упатство за пополнување

1 Класификација на пријавата

1.1 Цел на пополнување на пријавата

Означете само едно од полињата со ☒.

а) **пријава** е секое пополнување на оваа Пријава при отпочнување на остварување на приходи од имот и имотни права или промени на некои од податоците во однос на претходно поднесените. Означете вака:

☒ пријава
☐ одјава

б) **одјава** е пополнување на Пријавата при престанок на остварување на приходи од имот и имотни права. Означете вака:

☐ пријава
☒ одјава

2 Правен основ

2.1 Имотот се издава во закуп/подзакуп

Означете само едно од полињата со ☒ во зависност од тоа дали приходот е остварен од закуп или подзакуп.

а) **закуп** е давање на користење на сопствен имот/имотни права на друго лице со надомест. Означете вака:

☒ закуп
☐ подзакуп

б) **подзакуп** е давање на користење на имот земен во закуп со надомест. Означете вака:

☐ закуп
☒ подзакуп

2.2 Податоци за договорот за закуп/подзакуп

Внесете го бројот и датумот на договорот за закуп/подзакуп.

2.3 Податоци за времетраењето на закупот/подзакупот

Впишете ги датумите на отпочнување и завршување на закупот/ подзакупот.

пр. 02-189/97, 21.04.1997

пр. од 01.05.1997 до 31.12.1997

3 Податоци за обврзникот

3.1 Единствен даночен број (ЕМБГ) или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот матичен број на граѓанинот на лицето кое ги остварува приходите (закуподавачот или подзакуподавачот). Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата.

пр. 2904564550201

пр. 554008, 17.08.1948, СРЈ

3.2 Име и презиме

Впишете го името и презимето на обврзникот.

3.3 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

пр. Стојан Митревски

пр. Антон Панов бр. 13
с. Арачиново,
91103 Скопје
091/713-753

4 Податоци за закупецот

4.1 Закупец

Означете ги соодветните полиња со ☒ во зависност од тоа дали закупецот е правно или физичко лице и дали е домашно или странско лице.

пр. Ако закупецот е домашно

физичко лице означете вака:

☒ физичко лице ☒ домашно лице
☐ правно лице ☐ странско лице

4.2 Единствен даночен број или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот даночен број на закупецот на имотот.

пр. 2905978455018

Ако закупецот е домашно физичко лице, впишете го неговиот ЕМБГ, а ако е странско физичко лице, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата.

пр. 347862, 13.08.1992, САД

Ако закупецот е домашно правно лице, впишете го неговиот Единствен даночен број. За закупец - странско правно лице не впишувајте ништо.

пр. 4030955132506

4.3 Име и презиме/назив на закупецот

Впишете го името и презимето на закупецот ако е физичко лице, односно називот (фирмата) ако се работи за правно лице.

пр. Илија Становски

пр. "Еко-Системс" Д.О.О.

4.4 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на постојаното живеалиште односно седиштето на закупецот. Броевите на телефонот/ телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

пр. Првوماјска бр. 14
92400 Струмица
09002/22-252

5 Податоци за сопственикот на имотот

Појмотејте ја оваа рубрика само во случај на недвижност.

5.1 Сопственик

Означете ги соодветните полиња со ☒, на начин објаснет во рубриката 4.1.

5.2 Единствен даночен број или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот даночен број на сопственикот на имотот, на начин објаснет во рубриката 4.2.

5.3 Име и презиме/назив на сопственикот

Впишете го името и презимето или називот на сопственикот, на начин објаснет во рубриката 4.3.

5.4 Адресни податоци

Наведете ја адресата на живеалиштето односно седиштето на сопственикот, на начин објаснет во рубриката 4.4.

6 Податоци за имотот/имотното право

Оваа пријава можејте ја користити за пријавување на само еден имот или имотни права. Ако остварувајте приходи од повеќе имоти/имотни права, подолжително соодветен број на пријава.

6.1 Вид на имот/имотно право

Означете само едно од полињата со ☒.

Ако сте означиле "друг градежен објект", "опрема" или "имотна право" внесете и опис на имотот/имотното право.

пр. ☒ земјиште
☐ станбена зграда-стан

Ако видот на имотот што се издава не е наведен во листата, означете го полето "друго" и задолжително внесете опис на имотот.

пр. ☒ опрема
20 компјутери

6.2 Податоци за недвижниот имот

Впишете ја адресата и површината на имотот. Ако се работи за земјоделско земјиште, внесете ја и класата и културата на земјиштето.

пр. Партизански одреди 71
91000 Скопје, Центар
120 м2

6.3 Податоци за подвижниот имот

Впишете ја марката и годината на производство на подвижниот имот, а за возилата и пловните објекти впишете ги и зафатнината односно носивоста.

пр. Ивеко, 1990 година
4000 cm³, 6 тони

6.4 Податоци за недвижниот имот

Впишете го називот, бројот и датумот на документот со кој е стекнато имотното право.

пр. Право на плодуживање
10-987/65 од 21.09.1965 год.

7 Податоци за приходите (месечен износ)

7.1 Вкупен износ на остварена закупнина за 1 месец

Внесете го износот на месечната закупнина. Доколку договорот е за повеќе години, вкупниот износ се дели со бројот на месеците.

7.3 Вкупно приходи за 1 месец

Внесете го вкупно остварениот приход во двата облика (7.1+7.2).

Точките 7.4 и 7.5 појмотејте ја само во случај на недвижност.

7.2 Вредност на сите давања и услуги на кои се обврзал закупецот како надомест за закупот

Внесете ја месечната парична противвредност (по пазарни цени) на сите примани во непаричен облик, услуги и др. добиени како надомест за закупнината (кога закупнината или дел од неа не се остварува во пари).

7.4 Нормирани трошоци (да се внесе % на нормирани трошоци кои се користат)

7.5 Платена закупнина на закуподавачот

Внесете ја платената закупнина на сопственикот на имотот кога имотот се издава во подзакуп.

7.6 Нето приходи

Внесете го нето остварениот приход како разлика по-меѓу вкупните приходи и платената закупнина (7.3-7.4)

Поднесено

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

426.

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 06/2007), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД НА КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход на капитални добивки („Службен весник на РМ“ бр. 55/2001), во членот 2 по зборот „учество“ се додава зборот „удел“, и зборовите: „дел 6-Изјава“ се бришат.

Член 2

Во членот 8 ставот 1 се брише.

Член 3

Членот 9 се брише.

Член 4

Образецот „ПДД-АДП/КД“, се заменува со нов образец „ПДД-АДП/КД“, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6136/2
февруари 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.

ПДД-АДП/КД



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение

Пополнува Управата за јавни приходи

Аконтативна даночна пријава

- за утврдување на персоналниот данок на доход
на капитални добивки

Објаснување

Врз основа на членовите 71 и 73 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93 ... 139/2006), **Аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за капиталните добивки** ја поднесуваат обврзниците на персоналниот данок на доход кои остваруваат капитални добивки од продажба на хартии од вредност, учество во капитал (удел) и недвижен имот.

Ако обврзникот остварува капитални добивки од продажба на различни по вид хартии од вредност, учества во капиталот или недвижен имот, потребно е за секој од нив да поднесе посебна **Аконтативна даночна пријава**.

Аконтативната даночна пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на остварување на приходот до Управата за јавни приходи на чија територија се наоѓа живеалиштето на обврзникот.

Врз основа на член 144 став 1 точка 8 од Законот за персоналниот данок на доход, на обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе се му се изрече глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ако не поднесе **Аконтативна даночна пријава во пропишаниот рок**.

Пред да ја пополните **Аконтативната даночна пријава**, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

1. Во рубриците со полиња ☐ соодветното поле се означува со ☒.

пр. ☒ добивка од продажба на удел во капитал

☐ добивка од продажба на недвижен имот

2. Во рубриците со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со непрекинната линија.

пр. 4 3 4 7 1 0 4

2а. Во рубриците со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).

пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:

0 4 0 8 1 9 9 9

3. Во рубриците со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.

Пр: Трговски центар "Бевебли Хилс" втори кат

4. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте
во оваа рубрика!

1 Податоци за обврзникот

1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ)

или

Број на пасош, датум и земја на издавање

1.2 Име и презиме

1.3 Адресни податоци

улица | број

поштенски број | населено место

телефон | телефакс

ПДД-АДП/КД

2 Вид на капитална добивка/загуба

- 2.1 Вид на капитална добивка/загуба
- ☐ капитална добивка од продажба на хартии од вредност
- ☐ капитална загуба од продажба на хартии од вредност
- ☐ добивка од продажба на удел во капитал
- ☐ добивка од продажба на недвижен имот

3 Капитална добивка/загуба од продажба на хартии од вредност

- 3.1 Вид на хартијата од вредност

Опис на видот на хартијата од вредност

- 3.2 Назив и седиште на издавачот на хартијата од вредност

- 3.3 Место на продажбата

- 3.4 Податоци за продажбата на хартиите од вредност

Д Д М М Г Г Г

Датум на продажба

Единечна продажна цена (денари)

Број на продадени хартии

Вкупна продажна цена (денари)

- 3.5 Податоци за набавката на хартиите од вредност

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка

Единечна набавна цена (денари)

Број на набавени хартии

Вкупна набавна цена (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка

Единечна набавна цена (денари)

Број на набавени хартии

Вкупна набавна цена (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка

Единечна набавна цена (денари)

Број на набавени хартии

Вкупна набавна цена (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка

Единечна набавна цена (денари)

Број на набавени хартии

Вкупна набавна цена (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка

Единечна набавна цена (денари)

Број на набавени хартии

Вкупна набавна цена (денари)

4 Капитална добивка од продажба на учество (удел) во капитал

- 4.1 Фирма од која се продава учество (удел) во капиталот

Единствен даночен број

Назив и седиште на фирмата

- 4.2 Големина на учеството (уделот) во проценти

- 4.3 Податоци за продажбата на учеството (уделот) во капиталот

Број на договор

Д Д М М Г Г Г

Датум на продажба

Продажна цена (денари)

- 4.4 Податоци за набавката на учеството (уделот)/вложувањето на средствата

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка/извршено вложување

Набавна цена/износ на вложување (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка/извршено вложување

Набавна цена/износ на вложување (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка/извршено вложување

Набавна цена/износ на вложување (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка/извршено вложување

Набавна цена/износ на вложување (денари)

Д Д М М Г Г Г

Датум на набавка/извршено вложување

Набавна цена/износ на вложување (денари)

Одредбите од Законот за ПДД кои се однесуваат на оданочувањето на капиталните добивки од продажба на хартии од вредност ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година

Ако учеството (уделот) во капиталот е продаден, бил набаван/вложуван во различно време, за секоја набавка/вложување поделението според времето кога е вршена!

ПДД-АДП/КД

5 Капитална добивка од продажба на недвижен имот

5.1 Вид на недвижен имот

Опис на видот на недвижниот имот

5.2 Адресни податоци

улица/викано место

број/број на катастарска парцела

поштенски број

населено место

општина/катастарска општина

5.3 Податоци за продажбата на недвижниот имот

број на договор

д д м м г г г г

датум на продажба

д д м м г г г г

датум на набавка на имотот

д д м м г г г г

датум на извршено инвестиционо вложување

д д м м г г г г

датум на извршено инвестиционо вложување

д д м м г г г г

датум на извршено инвестиционо вложување

д д м м г г г г

датум на извршено инвестиционо вложување

д д м м г г г г

продажна цена (денари)

д д м м г г г г

набавна (куповна) цена на имотот (денари)

д д м м г г г г

вредност на инвестицијата (денари)

д д м м г г г г

вредност на инвестицијата (денари)

д д м м г г г г

вредност на инвестицијата (денари)

д д м м г г г г

вредност на инвестицијата (денари)

д д м м г г г г

издатоци за инвестиционо одржување (денари)

д д м м г г г г

платен данок на промет на недвижности (денари)

д д м м г г г г

Ако во недвижниот имот илшо е продаден, биле извршени повеќе инвестиции, пополни ги податоците според времето кога се извршени!

Прилози

Поднесено

Во

на ден

Потпис на обврзникот

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

Задолжително пополни ги ја Пријавата!

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

под број

Забелешка

Потпис на овластеното лице

Обработено на ден

Потпис на обработувачот

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

д д м м г г г г

Пополнува
Управата за
јавни приходи

ПДД-АДП/КД

Упатство за пополнување

1 Податоци за обврзникот

- 1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ) или Број на пасош, датум и земја на издавање**
Впишете го Единствениот матичен број на граѓанинот на лицето кое остварило капитална добивка/загуба. Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата.
| пр. 2904564550201
| пр. 554009, 17.08.1949, СРЈ
- 1.2 Име и презиме**
Впишете го името и презимето на обврзникот.
| пр. Стојан Митревски
- 1.3 Адресни податоци**
Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.
| пр. Антон Панов бр. 13
с. Арачиново,
91103 Скопје
091/ 713-753

2 Вид на капитална добивка/загуба

- 2.1 Вид на капитална добивка/загуба**
Означете ги соодветните полиња со ☐, во зависност од тоа дали пријавувате капитална добивка/загуба од продажба на хартии од вредност, удел во капитал или недвижен имот.
Со една пријава можете да пријавите по една капитална добивка од наведените видови. Доколку сте оствариле повеќе капитални добивки од ист вид, пополнете соодветен број пријави.
| пр. Ако пријавувате капитална добивка од продажба на удел во капитал, означете вака:
☒ добивка од продажба на удел во капитал

3 Капитална добивка/загуба од продажба на хартии од вредност

- 3.1 Вид на хартијата од вредност**
Внесете опис на видот на хартијата од вредност што сте ја продале.
| пр. обврзници
- 3.2 Назив и седиште на издавачот на хартијата од вредност**
Впишете ги називот и седиштето на издавачот на хартијата од вредност.
| пр. АД Цементарница "УСЈЕ", Скопје
- 3.3 Место на продажбата**
Впишете го местото на кое е извршена продажбата на хартиите од вредност.
| пр. Македонска берза на хартии од вредност
- 3.4 Податоци за продажбата на хартиите од вредност**
Впишете ги датумот кога е извршена продажбата, единечната продажна цена, бројот на продадените хартии од вредност и вкупната цена на продадените хартии од вредност.
| пр. 29.04.1999 година
200 денари/акција
40 акции, 8000 денари
- 3.5 Податоци за набавката на хартиите од вредност**
Впишете ги датумот кога е извршена набавката, единечната набавна цена, бројот на набавените хартии од вредност и вкупната цена на набавените хартии од вредност.
| пр. 31.08.1997 година
80 денари/акција
40 акции, 3200 денари
- Ако хартиите од вредност што се продадени биле набавувани во различно време, за секоја набавка пополнете ги податоците според времето кога е вршена. Ако се набавувани во повеќе од 5 наврати, бараните податоци за набавките наведете ги на посебен лист.
| пр. 11.05.1997 година
70 денари/акција
20 акции, 1400 денари
31.08.1997 година
80 денари/акција
20 акции, 1600 денари

4 Капитална добивка од продажба на учество (удел) во капитал

- 4.1 Фирма од која се продава учество (удел) во капиталот**
Впишете ги Единствениот даночен број, називот и седиштето на фирмата од која се продава учество (удел) во капиталот.
| пр. 4030995112455
Марко-комерц ДОО - Скопје
- 4.2 Големина на учеството (уделот) во проценти**
Впишете ја големината на учеството (уделот) што се продава, во проценти (без децимали).
| пр. 42%
- 4.3 Податоци за продажбата на учеството (уделот) во капиталот**
Впишете ги бројот на договорот за купопродажба на учеството (уделот), датумот кога е извршена продажбата и продажната цена на учеството (уделот) во капиталот.
| пр. 04-985/99
13.06.1999 година
5.000.000 денари
- 4.4 Податоци за набавката на учеството (уделот) во капиталот**
Впишете ги датумот кога е извршена набавката, односно кога е извршено вложувањето во капиталот и набавната цена односно износот на вложените средства.
| пр. 10.11.1990 година
1.500.000 денари
- Ако учеството (уделот) во капиталот што е продаден бил набавуван односно создаван со вложување на средства во различно време, за секоја набавка/вложување пополнете ги податоците според времето кога се вршени. Ако набавките/вложувањата се вршени во повеќе од 5 наврати, бараните податоци наведете ги на посебен лист.
| пр. 15.10.1990 година
500.000 денари
18.07.1995 година
1.000.000 денари

5 Капитална добивка од продажба на недвижен имот

- 5.1 Вид на недвижен имот**
Внесете опис на видот на продадениот недвижен имот.
| пр. стан во стамбена зграда
- 5.2 Адресни податоци**
Впишете ја адресата на која се наоѓа имотот.
| пр. Партизански одреди 71
91000 Скопје, Центар
- 5.3 Податоци за продажбата на недвижниот имот**
Впишете ги бројот на договорот за купопродажба на имотот, датумот кога е извршена продажбата и продажната цена на имотот.
| пр. 04-985/99
13.06.1999 година
3.200.000 денари
- 5.4 Податоци за набавката на недвижниот имот, инвестиционите вложувања и издатоците за инвестиционо одржување**
Впишете го датумот на недвижности во Државниот завод за геодестки работи и набавната (куповна) цена.
| пр. 10.11.1991 година
1.500.000 денари
- Доколку во недвижниот имот е инвестирано (делумна или целосна реконструкција, доградба, надградба и сл.), внесете го датумот на инвестирањето и износот на вложените средства. Ако во објектот е инвестирано повеќе пати, пополнете ги податоците според времето кога се вршени инвестициите. Ако е инвестирано повеќе од 3 пати, бараните податоци приложете ги на посебен лист. Исто така, наведете го износот на трошоците за одржување, како и данокот на промет на недвижности и права платен при продажбата на имотот.
| пр. 15.10.1993 година
20.000 денари
18.07.1995 година
60.000 денари
| пр. 80.000 денари (одржување)
96.000 денари (данок)

6 Прилози

Наведете ги документите што ги доставувате во прилог кон пријавата: купопродажен договор, документација за извршените вложувања и сл.

Поднесено

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

427.

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 06/2007), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРЕНИ ДРУГИ ПРИХОДИ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за остварени други приходи ("Службен весник на РМ" бр. 55/2001), образецот "ПДД-АДП/ДП", се заменува со нов образец "ПДД-АДП/ДП", кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-6133/2
февруари 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

ПДД-АДП/ДП



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Пополнува Управата за јавни приходи

Аконтативна даночна пријава

- за остварени други приходи -

Објаснување

Врз основа на членот 71 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93 ...139/06), Аконтативната даночна пријава за остварени други приходи ја поднесува физичко лице кое во текот на годината ќе оствари други приходи кои согласно членот 55-а не се сметаат за приходи на физичките лица од член 3 точки 1) до 8) на овој закон, не се измени од оданочување со одредбите од член 6 на овој закон и не се оданочени под друг основ, како и за приходите остварени со стекнување на хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок.

Аконтативната даночна пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на започнувањето на остварување на другите приходи, до Управата за јавни приходи на чија територија обврзникот ги остварува приходите.

Врз основа на член 144 став 1 точка 8 од Законот за персоналниот данок на доход, на обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ако не поднесе Аконтативна даночна пријава во пропишаниот рок.

Пред да ја пополните Аконтативната даночна пријава, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

1. Во рубриките со полиња ☐ се означува само едно од полињата со ☒, освен ако не е поинаку нагласено.
 пр. ☒ закуп или ☐ физичко лице ☒ домашно лице
☐ подзакуп ☒ правно лице ☐ странско лице
2. Во рубриките со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекината линија.
 пр.
- 2а. Во рубриките со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).
 пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:
3. Во рубриките со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.
 пр.
4. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не попопишувајте
во оваа рубрика!

1 Податоци за обврзникот

- 1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ)
или
Број на пасош, датум и земја на издавање
- 1.2 Име и презиме
- 1.3 Адресни податоци
 улица | број
 поштенски број | населено место
 телефон | телефакс

2 Податоци за приходот

- 2.1 Вид на приход
- 2.2 Приходот се остварува: ☐ еднократно, на ден:
☐ повеќекратно, почнувајќи од:
- 2.3 Остварен бруто приход денари

ПДД-АДП/ДП

Забелешка

Упатство за пополнување

1 Податоци за обврзникот

1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ) или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот матичен број на граѓанинот на обврзникот - лицето кое започнува да остварува приходи од самостојна дејност. Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата.

| пр. 2904564550201

| пр. 554009, 17.08.1949, CPJ

1.2 Име и презиме

Впишете го името и презимето на обврзникот.

| пр. Стојан Митревски

1.3 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

| пр. Антон Панов бр. 13
с. Арачиново,
91103 Скопје
091/713-753

2 Податоци за други приходи

Впишете податоци за сите остварени приходи согласно членот 55-а од Законот за кои не е пресметан данок по одбивка и сите остварени приходи за кои согласно одредбите од Законот не е пропишана посебна аконтативна пријава.

2.1 Вид на приход

Набројте ги видовите остварени приходи.

| пр. кои не се оданочени по друг
основ

2.2 Приходот се остварува

Означете дали приходот се остварува еднократно или во текот на подолг период, и за приходите кои се остварени еднократно впишете го датумот на остварување на приходот, а за приходите кои се остваруваат континуирано или повеќе пати во годината, впишете го датумот на почетокот на нивното остварување.

| пр. ☒ еднократно, на ден:
17.05.2001 година

2.3 Вид на приход

Впишете го бруто остварениот годишен приход, во денари.

| пр. 750.000 денари

Забелешка

Доколку е потребно, во оваа рубрика впишете дополнителни појаснувања за одговорите кои се однесуваат на претходните рубрики.

Поднесено

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

Поднесено

Во

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

на ден

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---

Потпис на обврзникот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задолжително
потпишете ја
Пријавата!

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---

под број

--	--	--	--	--	--	--	--

м.п.

Забелешка

Потпис на овластеното лице

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обработено на ден

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---

Потпис на обработувачот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пополнува
Управата за
јавни приходи

428.

Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 4 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македонија", бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 06/2007), министерот за финансии донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ПО ОДБИВКА

Член 1

Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 03/2007), "Образецот ПДД-МП", се заменува со нов "Образец ПДД-МП", кој е составен дел на ова упатство.

Член 2

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2007 година.

Бр. 10-6137/2
февруари 2007 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.

ПДД-МП																																					
 Република Македонија Министерство за финансии Управа за јавни приходи МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ИСПЛАТУВАЧОТ НА ПЛАТИ за пресметаниот персонален данок																																					
Даночен број	Датум и број на прием																																				
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт																																					
	Месец и година за кој се поднесува пресметката																																				
	Рок на поднесување																																				
	Исправка на претходно поднесена пресметка ☐																																				
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРЕСМЕТКАТА Пресметката се поднесува за плата што е За исплатувачи кои имаат вработени инвалидни лица, пресметката се однесува на За исплатувачи кои се корисници на СЕЗ или ТИРЗ 1.1 ☐ конечно пресметана и целосно исплатена 1.2 ☐ плати на инвалидни лица 1.3 ☐ конечно пресметана и целосно исплатена ☐ неисплатена или нецелосно исплатена ☐ плати на останатите лица ☐ неисплатена или нецелосно исплатена																																					
ПРЕСМЕТКА <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Нето плати за исплата</td> <td>2.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Лично ослободување-вкупно</td> <td>2.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Број на работници кои не користеле целосно лично ослободување</td> <td>2.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Број на работници чија нето плата е пониска од даночното олеснување</td> <td>2.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Даночна основа за персонален данок на доход</td> <td>2.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пресметан данок (2.5 x 13.636363%)</td> <td>2.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ослободување од персонален данок на доход за нововработени лица</td> <td>2.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Број на нововработени лица</td> <td>2.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ослободување од персонален данок на доход за лица вработени кај корисници на СЕЗ или ТИРЗ</td> <td>2.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Персонален данок за уплата [2.6-(2.7+50% од 2.9)]</td> <td>2.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вкупен број на работници за кои се пресметува плата</td> <td>2.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Број на работници кои примиле надомест на плата на товар на Фондот за здр. осиг.</td> <td>2.12</td> <td></td> </tr> </table>		Нето плати за исплата	2.1		Лично ослободување-вкупно	2.2		Број на работници кои не користеле целосно лично ослободување	2.3		Број на работници чија нето плата е пониска од даночното олеснување	2.4		Даночна основа за персонален данок на доход	2.5		Пресметан данок (2.5 x 13.636363%)	2.6		Ослободување од персонален данок на доход за нововработени лица	2.7		Број на нововработени лица	2.8		Ослободување од персонален данок на доход за лица вработени кај корисници на СЕЗ или ТИРЗ	2.9		Персонален данок за уплата [2.6-(2.7+50% од 2.9)]	2.10		Вкупен број на работници за кои се пресметува плата	2.11		Број на работници кои примиле надомест на плата на товар на Фондот за здр. осиг.	2.12	
Нето плати за исплата	2.1																																				
Лично ослободување-вкупно	2.2																																				
Број на работници кои не користеле целосно лично ослободување	2.3																																				
Број на работници чија нето плата е пониска од даночното олеснување	2.4																																				
Даночна основа за персонален данок на доход	2.5																																				
Пресметан данок (2.5 x 13.636363%)	2.6																																				
Ослободување од персонален данок на доход за нововработени лица	2.7																																				
Број на нововработени лица	2.8																																				
Ослободување од персонален данок на доход за лица вработени кај корисници на СЕЗ или ТИРЗ	2.9																																				
Персонален данок за уплата [2.6-(2.7+50% од 2.9)]	2.10																																				
Вкупен број на работници за кои се пресметува плата	2.11																																				
Број на работници кои примиле надомест на плата на товар на Фондот за здр. осиг.	2.12																																				
ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТАТА Исплатени нето плати Датум на исплата																																					
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРЕСМЕТКАТА - ПОТПИСНИК Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити Потписник Потпис и печат Својство Датум на поднесување																																					
Податоци за обработката																																					

Упатство за пополнување на месечната пресметка на исплатувачот на плати

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Исплатувачот на личните примања (плати) должен е до органот за јавни приходи да достави Месечна пресметка на исплатувачот на плати за пресметаниот персонален данок и вкупно пресметаните плати што има обврска да ги исплати на вработените за месецот.

Пресметката се поднесува на денот на исплатата (доколку истата е извршена во целост) или на денот на исплата на последниот дел (доколку истата се исплаќа во делови), а најдоцна осум дена по завршувањето на месецот што следи по месецот за кој се поднесува пресметката.

Исплатувачите регистрирани како заштитни друштва за вработување на инвалиди и другите исплатувачи кои вработуваат инвалидни лица, поднесуваат две посебни пресметки, една за вработените инвалидни лица и една за вработените кои не се инвалиди.

Пресметката се поднесува во регионалната дирекција во која е регистриран исплатувачот, по пошта или преку даночното одделение. Не се поднесуваат посебни пресметки за одделни организационите единици на исплатувачот.

ИСПРАВКА НА ПРЕТХОДНО ПОДНЕСЕНА ПРИЈАВА

Ако исплатената плата по рокот за поднесување на пресметката за одреден месец се разликува од утврдената во поднесениот образец ПДД-МП, се поднесува "Исправка на пресметката". Исправката на пресметката претставува нова пресметка, при што полето "Исправка на претходно поднесена пресметка" се означува со "X" и се наведува месецот и годината за кои се однесува пресметката.

Во исправката на пресметката не треба да се наведуваат разлики, туку износи со кои се заменуваат претходните податоци.

СОДРЖИНА НА ПОЛИЊАТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Пополнувајте ги читливо и целосно само белите полиња. Износите се искажуваат во цели денари, без дени.

Доколку не пријавувате износи во некои полиња во делот 2, истите оставете ги празни, освен во збирните полиња, во кои задолжително се впишува "0".

1. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРЕСМЕТКАТА

- 1.1. Означете со "X" во соодветното поле. **Ако исплатата е извршена, задолжително пополнете ги податоците во делот 3 - Податоци за исплатата.**
- 1.2. Пополнете само ако вработувате инвалидни лица. Означете со "X" за кои лица се однесува пресметката.
- 1.3. Пополнете само ако сте корисник на СЕЗ или ТИРЗ.

2. ПРЕСМЕТКА

- 2.1. Нето плата за исплата
 - 2.2. Вкупен износ на искористено лично ослободување
 - 2.3. Број на работници кои не користеле целосно лично ослободување
 - 2.4. Број на работници чија нето плата е помала од даночното олеснување
 - 2.5. Даночна основа за персонален данок на доход
 - 2.6. Пресметан персонален данок $\{2.5. \times [12 : (100 - 12) \times 100] = 13.636363\}$
 - 2.7. Ослободување од персонален данок за нововработени лица
 - 2.8. Број на нововработени лица за кои се користи ослободување од персонален данок на доход
 - 2.9. Ослободување на персонален данок на доход за лица вработени кај корисници на СЕЗ или ТИРЗ
 - 2.10. Персонален данок за уплата $\{2.6 - (2.7 + 50\% \text{ од } 2.9)\}$
 - 2.11. Вкупен број на работници за кои се пресметува платата
 - 2.12. Број на работници кои примиле надомест на плата на товар на Фондот за здравствено осигурување
3. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТАТА (се пополнуваат податоци за исплатената плата за месецот за кој се однесува пресметката)
- 3.1. Вкупен износ на исплатената плата за месецот
 - 3.2. Датум на исплата на платата. Во случај на исплата во делови се впишува датумот на исплатата на последниот дел од платата.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРЕСМЕТКАТА - ПОТПИСНИК

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката можете да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

429.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

СПИСОК
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.07.2006 ДО 15.12.2006 ГОДИНА

име на лекот генеричко име 1	Фармацевтска дозжна форма пакување и јачина на лекот 2	Начин на издавање 3	Производител на лекот Застапник 4	број и датум на решението 5
ALBENDAZOL ALKALOID albendazol	Таблети за орална примена 200мг/табл. Тегла 50 и 100таблети	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ALKALOID Скопје АЛКАЛОИД Скопје	11-11301/26 20.11.2006
AMERVAC-PRRS vacc. жив атенуиран вирус на PRRS, сој VP-046 BIS+ солвенс А3	Лиофилизирана вакцина за парентерална примена ≥10 ^{3.5} TCID ₅₀ Шише	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	LABORATORIES HIPRA SA Шпанија ВЕТПРОМЕТ Скопје	11-12273/2 12.12.2006
EKO VETACID emul. conc. deltametrin	Емулзионен концентрат за надворешна примена 12.5г/1л Шише 1л	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ Скопје ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ Скопје	11-2096/2 28.08.2006
ENROCIN P enrofloxacin	Прашок за орална примена 50мг/1гр Алукеса 100гр	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	HEMOFARM KONCERN Србија ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Скопје	11-7438/4 15.08.2006
ENROCIN S 5% inj. sol. enrofloxacin	Раствор за парентерална примена 100мг/1мл Шише 30мл, 50мл, 100мл	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	HEMOFARM KONCERN Србија ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Скопје	11-7438/2 15.08.2006
ERYSIVAC-VR2 vacc. црвен ветар Erysipelotrix insidiosa сој VR-2	жива лиофилизирана вакцина ≤ 5x10 ⁶ VR-2 Шише	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	VETBIOFARM Бугарија ВЕТ МЕДИКА Прилеп	11-8307/5 01.12.2006
FEDEX inj. sol. травалентно железо (комплекс на декстран железо)	Раствор за парентерална примена 75мг/1мл Шише 50мл, 100мл, 250мл	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија САНБОВЕТ Скопје	11-6661/3 22.08.2006

FEDEX-P p.o.sol.	Раствор за орална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-6661/2 22.08.2006
травалентно железо (комплекс на декстран железо)	75мг/1мл Шише 20мл		САНБОВЕТ Скопје	
GENABUTIL inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-5314/2 22.08.2006
menbuton	100мг/1мл Шише 100мл		САНБОВЕТ Скопје	
HEMOSUL P pulv.	Прашок за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	HEMOFARM KONCERN Србија	11-7438/2 15.08.2006
sulfametoksazol trimetoprim	100мг/1гр 20мг/1гр Кутија 100гр		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Скопје	
HEMOSUL S inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	HEMOFARM KONCERN Србија	11-7438/3 15.08.2006
sulfametoksazol trimetoprim	200мг/1мл 40мг/1мл Шише 100мл		ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Скопје	
KOADIAR-S p.o.susp.	Суспензија за перорална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-6661/7 22.08.2006
neomicin sulfat	50мг/1мл шише 50мл, 100мл, 250мл и 1000мл		САНБОВЕТ Скопје	
LELAX pulv.	Прашок за орална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-6661/5 22.08.2006
natrium pikosulfat monohidrat	2,5мг/1гр Кутија со 20кеси по 10гр		САНБОВЕТ Скопје	
LKV-92 vacc.	жива атенуирана вакцина	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	VETBIOFARM Бугарија	11-8307/6 01.12.2006
класична свинска чума сој Кина	≤100PD ₅₀ /2ml шише		ВЕТ МЕДИКА Прилеп	
MASTITIS REAGENS	Воден раствор	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-6661/9 22.08.2006
natrium dodecil benzene sulfonat (akril aril sulfonat)	50мг/1мл Шише 500мл		САНБОВЕТ Скопје	

MINERASOL inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	RICHTER PHARMA AG Австија	11-11544/3 12.12.2006
kalций fosvinat	65.0мг/1мл			
kalium hlorid	4.282мг/1мл			
kalций glukonat	300.0мг/1мл			
kalium jodid	50.0мг/1мл			
natrium jodid	50.0мг/1мл			
magnezium hlorid heksahidrat	19.64мг/1мл			
zelezo hlorid tetrahidrat	12.96мг/1мл			
kobalt hlorid heksahidrat	0.64мг/1мл			
синк hlorid	0.135мг/1мл			
	Шише 100мл			
NILZAN bol.	Болуси за орална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	VETERINA Хрватска	11-6665/5 04.07.2006
oksilozanid	1.4гр/1болус			
tetramizol hlorid	2.0гр/болус			
	Кутија со 24 болуси (2ленти со по 12 болуси)		ВЕТЕРИНА Скопје	
NOVACOC FORTE inj. sol.	Раствор за интравенска инфузија	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	RICHTER PHARMA AG Австија	11-11544/2 12.12.2006
metamizol natrium	4.00г/100мл			
kofein	0.35г/100мл			
kalций glukonat	10.00г/100мл			
magnezium glukonat	1.00г/100мл			
natrium dihidrogen fosvat dihidrat	0.402г/100мл			
N-acetilmetionin	4.00г/100мл			
glukoza monohidrat	18.182г/100мл			
	Шише 250мл		ВЕТ МЕДИКА Прилеп	
PANVERMIN bol.	Болуси за орална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	GOLASH PHARMA Бугарија	11-10964/2 01.12.2006
albendazol	300мг/болус			
	Кутија		НУТРИВЕТ Скопје	
PARVOSUIN-MR vacc.	Емулзија за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	LABORATORIES HIPRA SA Шпанија	11-12273/3 12.12.2006
инактивиран свински парвовирус сој NADL-2,	>2048HAU			
инактивиран Erysipelothrix rhusiopathiae сој R32E11 + PBS медиум за растворање	>2x10 ¹⁰ cfu			
	Шише		ВЕТПРОМЕТ Скопје	
PIPERAZAN CITRAT pulv.	Прашок за орална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	VETERINA Хрватска	11-6665/4 04.07.2006
piperazin citrat	360мг/1гр			
	Кесички 50гр и 100гр		ВЕТЕРИНА Скопје	
RESORBENS MAST ungv.	Маст за надворешна примена	лекови што се издваат во аптека без рецепт (БР)	VETERINA Хрватска	11-6665/2 04.07.2006
jod	50мг/1гр			
kalium jodid	33.0мг/1гр			
kamfor	100.0мг/1гр			
	Пластичен сад 100г и 150г		ВЕТЕРИНА Скопје	

RUMINIDIGEST p.o. sol.	Раствор за орална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-6661/4 22.08.2006
natrium propionat	100/250мл			
zelezo sulfat	110мг/250мл			
bakar sulfat	60мг/250мл		САНБОВЕТ	
mangan sulfat	90мг/250мл		Скопје	
kobalt sulfat	12мг/250мл			
cinik sulfat	4мг/250мл			
	Шише 250мл			
SELED inj.sol.	Раствор за парентерална и перорална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	VET PROM A.D. Бугарија	11-8307/3 01.12.2006
natrium selenit	0.6мг/1мл		BET МЕДИКА	
holecalciferol	0.63мг/1мл		Прилеп	
α- tokoferol acetate	25.0мг/1мл			
	Шише 100мл			
TENIVET inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-5315/2 22.08.2006
prazikvantel	56.8мг/1мл		САНБОВЕТ	
	Шише 50мл		Скопје	
THERANEKRON inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	RICHTER PHARMA AG Австија	11-11544/4 12.12.2006
алкохолан екстракт (1:100) од Tarantula cubensis во алкохолан раствор	1.0мг/1мл		BET МЕДИКА	
	Шише 50мл		Прилеп	
THIAMPHENICOL 20 inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	VET PROM A.D. Бугарија	11-8307/2 01.12.2006
tiamfenikol	200.000и.е.(200мг)/1мл		BET МЕДИКА	
prokain hidrohlodid	10мг/1мл		Прилеп	
	шише 100мл			
TIAMULIN FUMERAT 10% pulv.	Прашок за орална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-6661/6 22.08.2006
tiamulin hirogen fumarat	100мг/1гр		САНБОВЕТ	
	Кеса со алуфолуја 20гр, 50гр, 100гр, 1кг, 5кг и 25кг		Скопје	
UROTOVET inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	ZDRAVJE ACTAVIS COMPANY Србија	11-6661/7 22.08.2006
heksamin hidrohlodid	150мг/1мл		САНБОВЕТ	
	Шише 100мл		Скопје	
URZOPRONIL p.o.sol.	Раствор за орална примена	лекови што се издаваат во аптека без рецепт (БР)	VET PROM A.D. Носител на Одобрение Sudahim EOOD Sofija Бугарија	11-8307/4 01.12.2006
natrium propionat	40.0г/100мл		BET МЕДИКА	
zelezo sulfat	0.089г/100мл		Прилеп	
baker sulfat	0.059г/100мл			
mangan sulfat	0.118г/100мл			
kobalt sulfat	0.004г/100мл			
	Шише			
VETALGIN inj. sol.	Раствор за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	VETERINA Хрватска	11-6665/3 04.07.2006
metamizol natrium	500мг/1мл		BET МЕДИКА	
	Шише 50мл, 100мл		Скопје	

Бр. 11-1881/2
7 февруари 2007 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

430.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

СПИСОК
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 15.12.2006 ДО 31.01.2007 ГОДИНА

име на лекот генеричко име 1	Фармацевтска дозажна форма пакување и јачина на лекот 2	Начин на издавање 3	Производител на лекот Застапник 4	број и датум на решението 5
NOBIVAC PUPPY DP vacc.	Лиофилизирана вакцина за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	Intervet International B.V. Холандија ВИТА ВЕТ Скопје	11-13382/2 23.01.2007
жив атенуиран вирус на болеста тврди шепи CVD сој Onderstepoort жив атенуиран вирус на кучешка парвовируса (CPV) сој 154, расвор за реконструирање	$\leq 10^5$ TCID ₅₀ $\leq 10^7$ TCID ₅₀ кутија со 5 шишенца со по 1 доза и 5 шишенца по 1мл дилуент			
DUPLOCILLIN LA a 100ml	Суспензија за парентерална примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	Intervet International B.V. Холандија ВИТА ВЕТ Скопје	11-13382/3 23.01.2007
Prokain-benzilpenicilin Benzatin-benzilpenicilin	150мг/1мл 115мг/1мл Шише 100мл			
P.G. 600 Iyo.amp.	Лиофилизиран продукт со растворувач	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	Intervet International B.V. Холандија ВИТА ВЕТ Скопје	11-13382/4 23.01.2007
PMSG, Gestyl Gonadotrophinum chorionicum – hCG, Pregnyl	400и.е./5мл 200и.е./5мл кутија со 5 шишенца (1 доза) и 5 шишенца (5мл) дилуент, кутија со 1 шишенце (5 дози) и 1 шишенце (25мл) дилуент			
METRICURE i.uter.susp.	Суспензија за интраутерина примена	лекови што се применуваат само во здравствена организација (3)	Intervet International B.V. Холандија ВИТА ВЕТ Скопје	11-13382/5 23.01.2007
cefapirin	500мг/19гр Кутија со 10инјектори а 19гр, 10 катетери и 10 ширети			

Бр. 11-1881/1
7 февруари 2007 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 431.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.70/1992), на седницата одржана на 21 февруари 2007 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за промена на цената за собирање и депонирање на смет, донесена од Работничкиот совет на Јавното претпријатие за комунални, производни и услужни дејности „Фортуна” од Штип, број 0201-375 од 20 октомври 1994 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Никола Ликов, адвокат од Штип, со Решение У. бр. 222/2006 од 10 јануари 2007 година, поведе постапка за оценување на законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Законот за комунални дејности.

4. Судот на седницата утврди дека оспорената Одлука за промена на цената за собирање и депонирање на смет била донесена од страна на Работничкиот совет на Јавното претпријатие „Фортуна” од Штип на 20 октомври 1994 година и таа е заведена под број 0201-375 од 21 октомври 1994 година. Според член 1 од оваа одлука, се врши промена на цената за собирање и депонирање на смет. Новите цени по категории на корисници ќе изнесуваат:

- 1) Домаќинства станбена површина – 1, 00 денар
- 2) Домаќинства дворна површина – 0,8 денари
- 3) Работна просторија на претпријатие – 1,9 денари
- 4) Ек. двор плац за складирање на градежни материјали и огрев – 1,4 денари
- 5) Работна просторија до 100 м² – 200,00 денари
- 6) Ек. двор до 100 м² – 140 денари
- 7) Простори што ги заземаат подвижни рингишпили, циркуси (од ден) – 8.900, ден.

Според членот 2 од Одлуката, оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1994 година.

5. Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Вршењето на комуналните дејности е уредено со Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија” бр. 45/1997, 23/1999, 45/2002 и 16/2004).

Според член 1 од овој закон, со овој закон се уредуваат основните услови и начинот на вршење на комуналните дејности, финансирањето на комуналните дејности и други прашања од значење за комуналните дејности.

Според членот 2 од Законот, вршењето на комуналните дејности е од јавен интерес.

Во членот 3 од Законот се утврдени комуналните дејности. Во таа смисла, во точката 6 како комунална дејност е утврдено и обработка и депонирање на комунален цврст отпад, под што се подразбира селектирање, собирање, транспортирање и обработка на комунален цврст отпад од населението и индустријата, негова рециклажа и преработка, депонирање на уредени депонии, како и одржување на депониите.

Според член 5 од Законот, комуналните дејности од членот 3 на овој закон можат да ги вршат домашни и странски физички и правни лица, кои се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба.

Според член 14 од Законот, комунална дејност може да се врши со основање на јавно претпријатие за комунална дејност (во натамошниот текст: јавно претпријатие), со давање концесија за вршење на комунална дејност на начин утврден со закон (во натамошниот текст: концесија) и со дозвола за вршење на комунална дејност (во натамошниот текст: дозвола).

Според член 26 став 1 од Законот, средства за вршење на комунални дејности се остваруваат од цената на комуналните услуги.

Според член 27 од Законот, висината на цената и начинот на плаќање на комуналните услуги, ја определува управниот одбор на јавното претпријатие, по претходна согласност на основачот.

Според член 29 од Законот, плаќањето на комунални услуги се врши во мерни единици, при што во алинеја 8 за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад како мерна единица за определување на цената е утврден денар по метар квадратен, во алинеја 9 како мерна единица за обработка и депонирање на комунален цврст отпад е определен денар по тон, односно во алинеја 10, како мерна единица за собирање, транспортирање, обработка и депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи кои немаат својство на комунален цврст и технолошки отпад е определен денар од метар кубен.

Судот ја испитуваше целината на Одлуката од аспект на нејзината согласност со одредбите од Законот за комунални дејности, и покрај тоа што со поднесената иницијатива се оспорува законитоста на точка 5 и точка 6 од одлуката. Ова од причина што оспорената одлука е донесена во 1994 година, значи пред донесувањето на Законот за комунални дејности кој е донесен во 1997 година, од што произлегува дека ниту доносителот на одлуката, Јавното претпријатие „Фортуна” од Штип, ниту пак неговиот правен следбеник Јавното претпријатие за комунално производни и услужни работи „Исар” од Штип не ја усогласиле одлуката со

одредбите од важечкиот Закон за комунални дејности. Ова особено поради тоа што Законот за комунални дејности во членот 27 предвидува висината на цената и начинот на плаќање на комуналните услуги да ја определува управниот одбор на јавното претпријатие, по претходна согласност на основачот.

Понатаму, Законот за комунални дејности, депонирањето на смет како комунална дејност го разграничува како обработка и депонирање на комунален цврст отпад (селектирање, собирање, транспортирање и обработка на комунален цврст отпад од населението и индустријата, негова рециклажа и преработка, депонирање на уредени депонии, како и одржување на депониите - член 3 точка 6 од Законот); депонирање на индустриски отпад и штетни материји (собирање, транспортирање, обработка и депонирање на отпадот на уредени депонии, како и одржување на депониите - член 3 точка 7 од Законот) и како депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи утврдени со закон кои немаат својство на комунален цврст и технолошки отпад (собирање, транспортирање, обработка и депонирање на овие отпадоци на уредени депонии, како и одржување на депониите - член 3 точка 7-а од Законот), што не е случај со оспорената одлука која се однесува на собирање и депонирање на смет.

Пред Судот, исто така, се постави и прашањето дали и начинот на кој е определена цената за вршење на оваа комунална дејност во оспорената одлука е во согласност со член 29 од Законот за комунални дејности, кој исто така, предвидува различни мерни единици според кои се врши плаќањето, во зависност од тоа за каков вид на отпад станува збор. Ова особено се однесува на точка 5 и точка 6 од оспорената одлука во кои се утврдени фиксни цени за собирање и депонирање на смет, а не цени според мерни единици. Со ваквото утврдување на цената, според Судот, се повредува принципот на еднаквост на граѓаните, бидејќи оние кои располагаат со работни простории односно дворови помали од 100м², плаќаат надоместок за одржување на хигиена за површини што ги немаат.

Поради наведените причини, Судот утврди дека целината на оспорената одлука за промена на цената за собирање и депонирање на смет, донесена од работничкиот совет на Јавното претпријатие за комунални, производни и услужни дејности „Фортуна“ од Штип бр. 201-375 од 20 октомври 1994 година, не е во согласност со Законот за комунални дејности.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.222/2006
21 февруари 2007 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Махмут Јусуфи, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

42.

Врз основа на член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006) и Соопштението на Државниот завод за статистика на Република Македонија број 4.1.7.13, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги утврдува и објавува

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2006 ГОДИНА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2007 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2006 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2006 година, како последна календарска година што и претходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката, и тоа:

Година	Просечна плата	Коефициент
1970	0,001136	11.898.767,6056
1971	0,001366	9.895.314,7877
1972	0,001625	8.318.153,8462
1973	0,001872	7.220.619,6581
1974	0,002400	5.632.083,3333
1975	0,003013	4.486.226,3525
1976	0,003435	3.935.080,0582
1977	0,004087	3.307.315,8796
1978	0,004902	2.757.445,9404
1979	0,005775	2.340.606,0606
1980	0,006945	1.946.292,2966
1981	0,008817	1.533.061,1319
1982	0,011259	1.200.550,6706
1983	0,014076	960.287,0134
1984	0,019542	691.689,6940
1985	0,032821	411.839,9805
1986	0,066730	202.562,5656
1987	0,133917	100.935,6542
1988	0,359726	37.575,8216
1989	6,420000	2.105,4517
1990	38,540000	350,7265
1991	77,850000	173,6288
1992	764,000000	17,6924
1993	4854,000000	2,7847
1994	9009,000000	1,5004
1995	9373,000000	1,4421
1996	9445,000000	1,4311
1997	9469,000000	1,4275
1998	9623,000000	1,4047
1999	9754,000000	1,3858

2000	9942,000000	1,3596
2001	10552,000000	1,2810
2002	11279,000000	1,1984
2003	11824,000000	1,1432
2004	12293,000000	1,0996
2005	12597,000000	1,0730
2006	13517,000000	1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент од 1,0249.

Бр. 02-1486/1
1 март 2007 година
Скопје

Директор,
Муиндин Рустеми, с.р.

43.

Врз основа на член 20 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006) и Соопштението на Државниот завод за статистика на Република Македонија број 4.1.7.13, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ја утврдува и објавува

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2007 ГОДИНА

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка..... 14.020,00 ден.
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник..... 11.700,00 ден.
- за средна стручна подготовка или подготовка за квалификуван работник..... 10.610,00 ден.
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка..... 9.400,00 ден.
- за осигуреници и лица без стручна подготовка..... 9.030,00 ден.

2. Износите од точка 1 на ова известување се сметаат како просечна плата остварена во 2006 година и служат за утврдување на пензиската основа на осигуреници и лица, кои право на пензија остваруваат во 2007 година.

Бр. 02-1493/1
1 март 2007 година
Скопје

Директор,
Муиндин Рустеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2007 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.228
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	7.619
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	7.911
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	7.302
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	11.753
14	Вадење на други руди и камен	10.739
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.442
16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	8.926
17	Производство на текстилни ткаенини	5.268
18	Производство на облека; доработка и боене на крзно	3.732
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2.380
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.401
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.734
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.803
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.801
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	16.336
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	2.915
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.739

27	Производство на основни метали	9.938
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	7.227
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.462
30	Производство на канцелариски машини и компјутери	12.007
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.426
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.803
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	14.258
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	6.084
35	Производство на други сообраќајни средства	8.677
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5.652
37	Рециклажа	5.407
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	14.640
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.344
45	Градежништво	6.389
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	10.676
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.820
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.404
55	Хотели и ресторани	7.478
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	7.671
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	19.409
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	12.863
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.772
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	17.434
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	19.595
67	Помошни активности во финансиското посредување	28.765

70	Активности во врска со недвижен имот	11.446
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.092
72	Компјутерски и сродни активности	12.622
73	Истражување и развој	9.786
74	Други деловни активности	8.066
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	10.433
80	Образование	8.552
85	Здравство и социјална работа	8.121
90	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	7.755
91	Дејност на организации врз база на зачленување	11.955
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	8.031
93	Други услужни дејности	7.988
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 3.064.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на добивка – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-февруари 2007 година, во однос на просечните цени на мало во 2006 година изнесува 0,6%.

Директор,
м-р Благица Новковска, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието

ЗАКОН

ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО

ОСИГУРУВАЊЕ

- СО КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -

од Станка Трајкова и Олгица Костова
(302 страници - брош подврска)
Цена - 700,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за пензиското и инвалидското осигурување во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007028